



НЕА ФЛОГИТА Вила „Bouzalis“

Во централниот дел на полуостровот Халкидики, на само педесетина километри југоисточно од Солун се наоѓа туристичкото место **Неа Флогита**, препознатливо по централниот парк со фонтаните и зелениот појас со палми. Длабочината во морето е умерена што го прави ова туристичко место уште попривлекно за децата. Местото е одлично снабдено во текот на летната сезона-изобилува со маркети, пекари, слаткарници, таверни, ресторани, а токму тука е најпозната плажа „**Pastazi**“ која нуди одлична забава за младите.

Вилата „**Bouzalis**“ е лоцирана на самото шеталиште во Неа Флогита, на само неколку метри од морето. Вилата располага со апартмани со најразлична големина кои се целосно реновирани; дел од сместувачките капацитети имаат директен поглед на море, а останатите имаат поглед на улица или во дворот на вилата, а се наоѓаат на приземје, прв и втор спрат. Сите сместувачки капацитети имаат сопствено купатило и се опремени со кујни (електрични шпорети со рерни, фрижидери со одвоени комори и основни садови за готвење и јадење), телевизор и клима уред чие користење е вклучено во цената. Студијата и апартманите се опремени со постелнина и крпи кои се менуваат еднаш во текот на десет дена. Затоплувањето на водата во најголем дел од сместувачките капацитети е со сончеви колектори, а вилата е покриена со безжичен интернет. Агенцијата како организатор на патувањето не може да влијае на капацитетот и периодите со топла вода во вилата, ниту да биде одговорна за квалитетот на интернет конекцијата. Во непосредна близина на вилата има паркинг простор.

Напомена: Сместувачките капацитети немаат пространа површина и заради ограничениот простор во собите не се препорачува да се сместуваат повеќе лица од веќе предвидените кревети за спиење.

Вила „Bouzalis“ - Неа Флогита

Термин:	Ноќевања:	1/3 апартамент	1/4 апартамент (без поглед)	1/4 апартамент улица	1/5 апартамент (море)	1/6 дуплекс улица	1/8 дуплекс (море)
22.05-01.06.2021	10	8.680 ден (140 €)	10.540 ден (170 €)	12.400 ден (200 €)	16.120 ден (260 €)	17.360 ден (280 €)	18.600 ден (300 €)
01.06-11.06.2021	10	12.400 ден (200 €)	14.260 ден (230 €)	16.120 ден (260 €)	22.320 ден (360 €)	26.040 ден (420 €)	29.140 ден (470 €)
11.06-21.06.2021	10	16.120 ден (260 €)	17.980 ден (290 €)	19.840 ден (320 €)	26.040 ден (420 €)	29.760 ден (480 €)	32.240 ден (520 €)
21.06-01.07.2021	10	22.320 ден (360 €)	24.180 ден (390 €)	26.040 ден (420 €)	32.240 ден (520 €)	35.960 ден (580 €)	38.440 ден (620 €)
01.07-11.07.2021	10	27.280 ден (440 €)	29.140 ден (470 €)	31.000 ден (500 €)	37.200 ден (600 €)	40.300 ден (650 €)	44.640 ден (720 €)
11.07-21.07.2021	10	31.000 ден (500 €)	32.860 ден (530 €)	34.720 ден (560 €)	40.920 ден (660 €)	44.640 ден (720 €)	49.600 ден (800 €)
21.07-31.07.2021	10	31.000 ден (500 €)	32.860 ден (530 €)	34.720 ден (560 €)	40.920 ден (660 €)	44.640 ден (720 €)	49.600 ден (800 €)
31.07-10.08.2021	10	31.000 ден (500 €)	32.860 ден (530 €)	34.720 ден (560 €)	40.920 ден (660 €)	44.640 ден (720 €)	49.600 ден (800 €)
10.08-20.08.2021	10	31.000 ден (500 €)	32.860 ден (530 €)	34.720 ден (560 €)	40.920 ден (660 €)	44.640 ден (720 €)	49.600 ден (800 €)
20.08-30.08.2021	10	27.280 ден (440 €)	29.140 ден (470 €)	31.000 ден (500 €)	37.200 ден (600 €)	40.300 ден (650 €)	43.400 ден (700 €)
30.08-09.09.2021	10	21.080 ден (340 €)	22.940 ден (370 €)	24.800 ден (400 €)	31.000 ден (500 €)	34.100 ден (550 €)	35.960 ден (580 €)
09.09-19.09.2021	10	14.880 ден (240 €)	16.740 ден (270 €)	18.600 ден (300 €)	24.800 ден (400 €)	27.900 ден (450 €)	29.760 ден (480 €)

- Цените во табелата се однесуваат за наем на цело студио или апартамент за 10 ноќевања без вклучен превоз
- Во апартаментите е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет, односно број на кревети
- Сместувањето е првиот ден после 14.00 часот по локално време, а собите ги напуштате последниот ден во 09.00 часот по локално време
- Доплата за туристичка такса во Грција-0,50 евра по соба од ден (се плаќа во агенцијата)

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Ферџал Кашиков и СКТМ